



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 30 јануари 1980

С к о п ј е

Број 2

Год. XXXVI

Претплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

4.

Врз основа на точката 48 и точката 50, потточка 3, став 5 од Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, број 61/77, 9/78, 41/78, 69/78, 5/79 и 66/79), републичкиот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ СМЕТКИ КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕОДНИ СМЕТКИ И НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС И ОД ДОХОДОТ

1. Во Наредбата за пропишување на потсметки на уплатните сметки како и за утврдување на преодни сметки и на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход од работен однос и од доходот („Службен весник на СРМ“, број 1/79, 12/79, 27/79 и 30/79), во Прегледот бр. 2 точка 1) потточка а), алинеја 1, бруто стапката „9,70“ се заменува со „9,20“, а нето стапката „14,15“ се брише, и на крајот од потточката збирната стапка „13,65“ се заменува со „13,15“.

Во истата точка потточка б), алинеја 1 стапката „9,70“ се заменува со „9,20“, алинеите 4 и 5 се бришат и на крајот од потточката збирната стапка „13,95“ се заменува со „13,20“.

Во истиот Преглед, точката 2 алинеите 1, 2 и 4 се бришат, а во алинеја 3 која станува алинеја 1, стапката „0,18“ се заменува со стапката „0,10“.

2. Во Прегледот бр. 3 под а) од стопанството, на реден број 27 — Тетово, стапката за основно образование „4,20“ се заменува со „4,60“, а збирната стапка „12,95“ се заменува со „13,35“.

Во истиот Преглед под б) од нестопанството, на реден број 27 — Тетово, стапката за основно образование „4,20“ се заменува со „4,60“, а збирната стапка „13,65“ се заменува со „14,05“.

3. Во Прегледот број 4 под а) Стопанство, на реден број 27 — Тетово, стапката за основно образование „4,20“ се заменува со „4,60“, а збирната стапка „4,70“ се заменува со „5,10“.

Во истиот Преглед под б) од нестопанството, на реден број 27 — Тетово, стапката за основно образование „4,20“ се заменува со „4,60“, а збирната стапка „5,40“ се заменува со „5,80“.

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-43/1-79
16 јануари 1980 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

5.

Врз основа на член 18 од Законот за данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, број 47/73, 11/74, 15/76, 25/76, 33/76 и 44/77), републичкиот секретар за финансии донесува

УПАТСТВО

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

1. Во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79 и 20/79), се врши следново дополнување:

Во образецот „ПДЗ“ пресметката на придонесите од доходот на организациите на здружен труд за самоуправните интересни заедници, за пресметување на придонесот за заштита од градобијност и општонародна одбрана, на реден број 8, каде што се искажуваат податоци од редниот број 64 од образецот Биланс на успехот, се внесуваат и податоци од редниот број 56, 58, 66-в и 66-г од образецот.

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува и на завршната сметка за 1979 година.

Број 12-114/1
15 јануари 1980 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

6.

Врз основа на член 14 од Законот за задолжителен заем за обезбедување на постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за периодот 1976—1980 година („Службен весник на СРМ“, број 44/76, 6/79 и 42/79), републичкиот секретар за финансии донесува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА

1. Во Упатството за начинот на утврдувањето на основицата за пресметување на задолжителниот заем и за утврдување на месечната аконтација

(„Службен весник на СРМ“, број 9/78 и 6/79), во точката 2 зборовите: „и ВЗЗ“ се бришат.

2. Точката „3-а“ се брише.

3. Во Образецот „ЗЗ“ по редниот број 2 се додава нов реден број кој гласи: „2-а Фондот за унапредување на материјалната основа на трудот (сметка 970)“.

4. Оваа упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-115/1
15 јануари 1980 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

И С П Р А В К А

Во Одлуката за помилување на осудени лица, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 32/79, под римско VI треба да стои:

VI

Изречената казна затвор во траење од 1 година се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Зоран Душко Боризовски, од Скопје.

Бр. 13-37
11 јануари 1980 година
Скопје

Секретар на Претседателството
на СРМ,
Каменчо Горгов, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — БИТОЛА

20.

Врз основа на член 67 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Собранието на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Битола, врз основа на член 31 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Битола, на седницата на Собранието, одржана на 25 XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се изменува Одлуката за измена на Одлуката за утврдување на придонесите на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Битола („Службен гласник на општината Битола“, бр. 15/79), донесена од Собранието на Заедницата на 27. VI. 1979 година.

Член 2

Се утврдува стапката од 0,30% на 0,50% од придонесот од личен доход од стопанството и нестопанството на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Битола за 1980 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Битола“ и „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 I. 1980 година.

Бр. 03-7
15 јануари 1980 година
Битола

Претседател,
Василка Паскова, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА

21.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 26 точка 7 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заед-

ница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, по прибавено мислење од основните заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, со рамноправно учество на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, на седницата одржана на 24 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основици за пресметување и плаќање на придонеси за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци и права од здравственото осигурување за кои со закон не се утврдени основици на придонес.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување и за утврдување на права од ова осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци, претставува договорениот чист личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот којшто не може да биде помал од:

— за неквалификуваните работници и домашните помошнички, во висина на гарантираниот личен доход од општината во која ја врши својата дејност, утврден со посебни прописи;	
— за полуквалификувани работници,	2.600,00 дин;
— за квалификувани работници,	3.100,00 „ ;
— за висококвалификувани работници,	3.900,00 „ .

Член 3

За учениците од училиштата за средно образование кои покрај училишната изведуваат и практична настава во организација на здружен труд или кај приватен работодавец, основица за остварување на права од здравственото осигурување претставува наградата што ја прима. Оваа основица не може да биде помала од:

— за ученици од прва година,	480,00 дин;
— за ученици од втора година,	720,00 „ ;
— за ученици од трета година,	960,00 „ ;
— за ученици од четврта година,	1.200,00 „ .

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на оваа заедница, бр. 47/52 од 28 XII. 1978 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

02 бр. 1/40

24 декември 1979 година

Битола

Собор на делегатите — корисници на услуги
Претседател,
Атанас Арсевски, с. р.

Собор на делегатите — даватели на услуги
Претседател,
д-р Димитар Вангелов, с. р.

Собрание на ОЗЗЗО — Битола
Претседател,
Благој Силјановски, с. р.

22.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, број 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, со рамноправно учество на Соборот на корисниците на услуги — работници и Соборот на давателите на услуги од здравството, на седницата одржана на 24. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Придонесите за здравственото осигурување во постојани месечни износи за 1980 година се плаќаат за:

- лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време, во износ од 138,00 динари;
- учениците во средните училишта за одделни занимања за кои покрај училишната се изведува и практична настава во организацијата на здружен труд, училиштето или кај приватен работодавец во износ од 72,00 динари;
- лицата на школување, стручното усовршување или постдипломски студии кои поради тоа прекинале со школување, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 288,00 динари;
- лицата кои организацијата пред да ги вработи, ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 288,00 динари;
- лицата кои учествуваат во младински работни акции, а кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени во сите случаи на инвалидност, во износ од 60,00 динари;
- лицата кои учествуваат во организирани работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 60,00 динари;
- лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување), во износ од 60,00 динари;

8. за лицата припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на изведување на задачите на територијалната одбрана, во износ од 60,00 динари;

9. уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 120,00 динари;

10. за членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедено здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување се плаќа придонес за здравствено осигурување во постојан износ од 108,00 динари;

11. на уживателите на инвалидни по прописите на инвалидското осигурување и тоа само за случај на потреба од лекување во врска со повреда или заболување што предизвикало телесно оштетување им припаѓа право на инвалиднина во износ од 72,00 динари;

12. иселениците — повратници додека се пријавуваат редовно кај СИЗ за вработување, во износ од 144,00 динари;

13. брачните другари, односно родители, осигурени според член 21 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението, по 180,00 динари;

14. членовите на семејство на осигуреникот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на претходното осигурување, во износ од 180,00 динари по член;

15. членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на извршување казна затвор, ако на осигуреникот не му престанува работниот однос во работната организација за време на издржувањето на казната, во износ од 180,00 динари по член.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат придонесите за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални заболувања во износ од по 24,00 динари за:

- учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата;
- лицата кои учествуваат во младинските работни акции кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, како и лицата кои учествуваат во организирани работни акции;
- лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука;
- лицата кои се наоѓаат на извршување на задачите на територијалната одбрана и на цивилната заштита;
- лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или на преквалификација, а се упатени од Самоуправната интересна заедница за вработување;
- лицата кои работат помалку од половина од полното работно време;
- припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита.

Член 3

Платените придонеси од член 1, точка 1 до 8 од оваа одлука по видови на здравствена заштита ќе се распределуваат во следната структура:

— за задолжителните видови	50,00;
— за останатите права над задолж. видови,	45,00;
— за несреќа на работа и професионално заболување	5,00;

а придонесите од точка 9—15 се распределуваат за:

- за задолжителните видови, 53,00;
- за останатите права над задолжителните видови, 47,00.

Вкупно платените придонеси според член 1 и 2 по заедници ќе се распоредуваат за:

- Општинска заедница, 18,00,
- Основна заедница, 82,00.

Член 4

Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад по исклучок на придонесите од член 1 точка 10.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од 1 месец за секој календарски ден во соодветниот месец се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на оваа заедница, 02 бр. 45/52 од 28 XII. 1978 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

02 бр. 1/38

24 декември 1979 година

Битола

Собор на делегатите — корисници на услуги — работници
Претседател,
Атанас Арсевски, с. р.

Собор на делегатите — даватели на услуги
Претседател,
д-р Димитар Вангелов, с. р.

Собрание на ОЗЗЗО — Битола
Претседател,
Благој Силјановски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ
БИТОЛА И ДЕМИР ХИСАР**

23.

Врз основа на член 58 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“, бр. 13/78) и член 13 став 1 точка 5 од Статутот на СИЗ за вработување на општините Битола и Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 26 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРИДОНЕСОТ НА ВРАБОТУВАЊЕТО ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување се пресметува и се плаќа од личниот доход на вработените во кој се содржани и придонесите што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход) по стапка од 0,75% од општините Битола и Демир Хисар.

Член 2

Одлуката влегува во сила откако ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1980 година.

Бр. 0201-748/1

26 декември 1979 година

Битола

Претседател,
инж. Јанко Кука, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ГОСТИВАР

24.

Врз основа член 25 и 71 од Статутот на СИЗ на културата на општината Гостивар, во врска со член 7, 14, 20 и 25 од Законот за самоуправниот интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, 5/74) и член 2 од Законот за измени на Законот за самоуправниот интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 43/78), Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Гостивар, на седницата одржана на 26 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА СИЗ НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА ГОСТИВАР И СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ СО КОИ СЕ ФОРМИРААТ СРЕДСТВА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход заради обезбедување средства на СИЗ на културата на општината Гостивар (Заедница) и за здружување на ниво на Републичката заедница на културата за развој на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републичката.

Член 2

Приходи на Заедницата и на Републичката заедница по член 1 на оваа одлука обезбедуваат основните организации на здружен труд и работните луѓе на следниот начин:

1. за развој на културно-уметничкото творештво и дејности на подрачјето на општината Гостивар, од следните извори и стапки на придонеси:

- придонес од доходот на ООЗТ од стопански дејности и работните заедници во ОЗТ, 0,275%;
- придонес од личен доход од работен однос од ООЗТ на нестопански дејности, 0,25%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, 1,65%;

— придонес од личен доход од самостојно вршење стопанска дејност и самостојно вршење нестопанска дејност, 2,00%;

2. за развој на културно-уметничкото творештво и дејности од општ интерес на Републиката што се здружуваат на ниво на Републичката заедница на културата, од следните извори и стапки на придонеси:

- придонес од доходот на ООЗТ од стопански дејности и работните заедници во ОЗТ, 0,36%;
- придонес од личен доход од работен однос од ООЗТ на нестопански дејности, 0,20%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила веднаш по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 0801-281/5

26 декември 1979 година

Гостивар

Потпретседател,
Мусли Селмани, с. р.

25.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, број 21/71) и член 193 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, на седницата на Соборот на работниците — корисници на услугите, одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОН НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Надоместокот на трошоците за закоп, во случај на смрт на осигурените лица, изнесува:

- за лица до 1 годишна возраст, износ од 850 динари;
- за лица од 1 до 7 годишна возраст, износ од 1.280 динари;
- за лица од 7 до 14 годишна возраст, износ од 1.760 динари;
- за лица над 14 годишна возраст, износ од 2.250 динари.

Член 2

Во случај на смрт на осигурено лице надвор од подрачјето на Заедницата, ќе се надоместат трошоците за превоз на умрениот во висина од 50% од направените трошоци. Трошоците ќе се признаат врз основа на приложени сметки по тарифа на железница.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 08-850/14

27 декември 1979 година

Гостивар

Претседател,

Милутин Алексоски, с. р.

26.

Врз основа на член 50 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, број 21/71), член 193 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници, одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО

I

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита на осигурените лица ќе се исплатува во висина:

- 32,00 динари во рамките на општината ако патувањето е над 10 километри;
- 110,00 динари во рамките на Републиката;
- 60,00 динари пашално без часови во Скопје;
- 160,00 динари надвор од Републиката и
- 200,00 динари ако се упатува во другите републички и покраински центри.

За деца од 4—15 годишна возраст надоместокот ќе се исплатува во висина од 50% од износите определени во став 1 на оваа точка.

II

Осигуреното лице остварува право на дневница кога патувањето и престојот во друго место трае вкупно повеќе од 12 часа, половина дневница од 8—12 часа, а за времето покусо од 8 часа не следува дневница.

III

Ако осигуреното лице не користи ноќевање за време на патувањето, износот на надоместокот од точка 1 на оваа одлука се намалува за 30%.

IV

Надоместокот за превоз заради остварување на здравствена заштита следува за патнички воз втора класа, автобус и брод туристичка класа, а исплатата се врши врз основа на цената на превозот на најкусата релација.

V

Повисока класа на воз или друг вид на превозно средство може да се употреби само на предлог на лекар — поединец и мислење на лекарска комисија, и тоа поради итноста и специфичноста на случајот.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 08-850/12

27 декември 1979 година

Гостивар

Претседател,

Милутин Алексоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ДЕМИР ХИСАР

27.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 18 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 25 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите на доходот од ОЗТ од стопанство, личниот доход од работен однос од нестопанска дејност, личен доход од земјоделска дејност, личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност заради обезбедување средства на ОСИЗ на културата — Демир Хисар и здружување на средства за развој на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката.

Член 2

Во 1980 година се утврдуваат следните стапки на придонеси и тоа:

1. придонес од доходот на ОЗТ, по стапка од 0,76%;
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност, по стапка од 0,60%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,50%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 1% и
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 1%.

Член 3

Во однос на обврзниците, основицата, пресметувањето и уплатувањето на придонесот на култура ќе се применуваат одредбите од член 1 од Законот за изменување на Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 43/78), член 26, 27 и 28 од Законот на СИЗ на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74).

Член 4

Од основот утврден во член 1 од оваа одлука Општинската СИЗ на културата — Демир Хисар за развој на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката здружува средства во РСИЗ на културата со издвојување на:

- 0,36% од доходот на ОЗТ и
- 0,20% од личниот доход од работен однос од нестопанството.

Вкупниот износ на средствата што ОСИЗ на културата ги здружува во РСИЗ на културата и месечниот износ на средствата ќе се утврдат со посебен договор.

Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на здружените средства ќе ги врши Службата на општествено-книговодство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 115

25 декември 1979 година

Демир Хисар

Претседател,

Александар Трајковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
ДЕМИР ХИСАР

28.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 20 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 26 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите на доходот од ОЗТ од стопанство, личен доход од работен однос од нестопанска дејност, личен доход од земјоделска дејност, личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност заради обезбедување на средства на ОСИЗ за социјална заштита — Демир Хисар.

Член 2

Во 1980 година се утврдуваат следните стапки на придонеси и тоа:

1. придонес од доходот на ОЗТ, по стапка од 0,48%;
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност, по стапка од 0,40%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,70%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 1% и
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 1%.

Член 3

Во однос на обврзниците, основицата, пресметувањето и уплатувањето на придонесот за социјална заштита ќе се применуваат одредбите од член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 43/78), член 87, 88 и 89 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 97

26 декември 1979 година

Демир Хисар

Претседател,

Љубе Димчевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА —
ДЕМИР ХИСАР

29.

Врз основа на член 27 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 19 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 24 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите на доходот од ОЗТ од стопанство, личен доход од работен однос од нестопанска дејност, личен доход од земјоделска дејност, личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност заради обезбедување средства на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Демир Хисар и за здружување средства во Републиката СИЗ на физичката култура.

Член 2

Во 1980 година се утврдуваат следните стапки на придонеси и тоа:

1. придонес од доходот на ОЗТ, по стапка од 0,34%;
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност, по стапка од 0,40%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,10%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 0,50% и
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 0,50%.

Член 3

Во однос на обврзниците, основицата, пресметувањето и уплатувањето на придонесот за физичка култура ќе се применуваат одредбите од член 1 од Законот за изменување на Законот за физичка култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 43/78) и член 37, 38 и 39 од Законот за физичка култура и СИЗ на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74).

Член 4

Од основот утврден во член 1 од оваа одлука општинската СИЗ на физичката култура — Демир Хисар здружува средства во Републиката СИЗ на физичката култура со издвојување на:

- 0,04% од доходот на ОЗТ и

— 0,05% од личниот доход од работен однос од нестопанството.

Вкупниот износ на средствата што ОСИЗ на физичката култура — Демир Хисар ги здружува во РСИЗ на физичката култура и месечниот износ на средствата ќе се утврдат со посебен договор.

Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на здружените средства ќе го врши Службата на општественото книговодство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 92

24 декември 1979 година
Демир Хисар

Претседател,
Драган Михајловски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРУШЕВО

30.

Врз основа на член 21 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Крушево, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 17. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ПО КОИ ЗАЕДНИЦАТА ЌЕ ГИ ОСТВАРУВА СВОИТЕ ПРИХОДИ ВО 1980 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личниот доход на работниците и другите работни луѓе и доходот на ОЗТ, по основ на кои се обезбедуваат средствата на Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Крушево.

Член 2

Стапките на придонесите од член 1 на оваа одлука изнесуваат:

- придонес од доходот на ОЗТ, по стапка од 0,69%;
- придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 0,58%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,14%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 0,14%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 0,14%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од 1. I. 1980 година, а ќе се објави во „Службен гласник на општината Крушево“.

Член 4

По еден примерок од оваа одлука да се достави до членовите на Заедницата, СОК и Општинската управа за приходи на општината Крушево.

Бр. 02-46/1

17 декември 1979 година
Крушево

Претседател,
Димитар Михајловски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — КРУШЕВО

31.

Врз основа на член 17 и чл. 66 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Крушево, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 28. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ПО КОИ ЗАЕДНИЦАТА ГИ ОСТВАРУВА СВОИТЕ ПРИХОДИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од ОЗТ од доходот, личен доход од работен однос на работниците и другите работни луѓе, по основ на кои се обезбедуваат средствата на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Крушево.

Член 2

Стапките на придонесите од член 1 на оваа одлука изнесуваат:

- придонес од доходот од ОЗТ, по стапка од 0,54%;
- придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 0,55%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,03%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 0,03%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 0,03%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од 1. I. 1980 година и ќе се објави во „Службен гласник на општината Крушево“.

Член 4

По еден примерок од оваа одлука се доставува на членовите на Заедницата, СОК и Општинската управа за приходи — Крушево.

Бр. 02-46/1

28 декември 1979 година
Крушево

Претседател,
Стерјо Николоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КРУШЕВО

32.

Врз основа на член 30 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Крушево, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 28. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ПО КОИ ЗАЕДНИЦАТА ГИ ОСТВАРУВА СВОИТЕ ПРИХОДИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите по кои Заедницата ги остварува своите приходи по основ на доходот од ОЗТ, личен доход на работниците и другите работни луѓе, земјоделска и занаетчиска дејност и самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност.

Член 2

Стапките на придонесите по кои Заедницата ги остварува своите приходи изнесуваат:

- придонес од доходот на ОЗТ, по стапка од 0,38‰;
- придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 0,38‰;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,11‰;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 0,11‰;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 0,11‰.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од 1. I. 1980 година и ќе се објави во „Службен гласник на општината Крушево“.

Член 4

По еден примерок од оваа одлука да се достави до членовите на Заедницата, СОК и Општинската управа за приходи.

Бр. 02-91/1
28 декември 1979 година
Крушево

Претседател,
д-р **Горѓи Горѓиоски**, с. р.

**ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
— КУМАНОВО**

33.

Врз основа на член 13 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 22 точка 3 од Статутот на ОСИЗ на образованието — Куманово, по предлог на Извршниот одбор, Собранието на ОСИЗ на воспитанието, образованието и научните дејности — Куманово, на седницата одржана на 17. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите за финансирање на дејноста на основното воспитание и образование и другите корисници на средства за 1980 година се утврдуваат и тоа како што следува:

1. придонес од личен доход на работниците, по стапка од 5‰;
2. придонес од личен доход од вршење земјоделска дејност, по стапка од 1,50‰;
3. придонес од личен доход од самостојно вршење стопанска и професионална дејност, по стапка од 6‰.

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1980 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 09-614/VIII
17 декември 1979 година
Куманово

Претседател,
Светозар Максимовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КУМАНОВО

34.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 38 точка 5 од Статутот на ОСИЗ и одредбите на Самоуправната спогодба за формирање на СИЗ на културата, Собранието на ОСИЗ на културата, на седницата одржана на 25. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КУМАНОВО И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — СКОПЈЕ ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход заради обезбедување средства на Општинската СИЗ на културата — Куманово и Републичката заедница на културата — Скопје.

Член 2

Во 1980 година се утврдуваат збирните стапки на придонеси:

1. Придонес од доходот на ООЗТ, по стапка од 0,71‰ (во која е содржана стапката за Општинската СИЗ на културата — Куманово — 0,40‰ и за Републичката заедница на културата — Скопје — 0,31‰).

2. Придонесот од личен доход од работен однос од нестопанска дејност е 0,60‰ во која е содржана стапката за Општинската СИЗ на културата — Куманово — 0,40‰ и за Републичката заедница на културата — Скопје — 0,20‰.

а) Распределбата ќе се врши според процентуалното учество на утврдените и пропишаните стапки и тоа:

— од придонесот од доходот на ООЗТ на Општинската СИЗ на културата — 58,34‰, а за Републичката заедница на културата — 43,66‰;

— од придонесот од л.д. од работен однос од нестопанска дејност: за Општинската СИЗ на културата 66,87‰, а за Републичката заедница на културата 33,33‰.

Издвојувањето и пресметувањето ќе го врши СОК — Куманово.

3. Придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,60‰.

4. Придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанската професионална дејност, по стапка од 2,00‰.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 467
25 декември 1979 година
Куманово

Претседател,
Глигор Зафировски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
КУМАНОВО**

35.

Врз основа на член 83 став 1 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 15 став 1 алинеја 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита на општината Куманово, Собранието на Општинската самоуправна интересна

заедница за социјална заштита — Куманово, на седницата одржана на 26 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита на општината Куманово.

Член 2

Во 1980 година се утврдуваат следните стапки на придонеси:

1. 0,33% од доходот на основните организации на здружен труд;
2. 0,20% од личен доход од работен однос од нестопанска дејност;
3. 0,30% од личен доход од земјоделска дејност;
4. 1% од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

0801/бр. 110

26 декември 1979 година

Куманово

Претседател,
д-р Божидар Миновски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КУМАНОВО

36.

Врз основа на член 60, точка 4 и член 67 од Законот за самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 32, точка 3 од Статутот на Општинската СИЗ за општествена заштита на децата, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 15. XI. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1980 ГОДИНА

Стапките на придонеси за финансирање на општествената заштита на децата за 1980 година изнесуваат и тоа:

1. придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 0,55%;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,30%;
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 1%.

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Број 08-2663

22 ноември 1979 година

Куманово

Претседател,
Гордана Јанчевска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — КУМАНОВО

37.

Врз основа на член 14 точка 4 од Статутот на Заедницата за вработување — Куманово, Собранието на Општинската заедница за вработување — Куманово, на седницата одржана на 27. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 1980 ГОДИНА

Член 1

За 1980 година се одредува стапка на придонесот за вработување од 0,65% на бруто личните доходи.

Член 2

Придонес за вработување според стапката од член 1 на оваа одлука, должни се да плаќаат сите работни и други организации на подрачјето на општината Куманово.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1980 година.

Бр. 02-1147

27 декември 1979 година

Куманово

Претседател,
Бранко Пешевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КАВАДАРЦИ

38.

Врз основа на член 14 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Кавадарци, Собранието на Заедницата за социјална заштита — Кавадарци, на седницата одржана на 26 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КАВАДАРЦИ ВО 1980 ГОДИНА

Член 1

Сите организации на здружен труд кои според номенклатурата се распоредени во областите 1 до 8 ќе плаќаат придонес на доход за финансирање на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита — Кавадарци, по стапка од 0,51%.

Во стапката од претходниот став влегува и трансформираната односно пренесената стапка на доход од Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита, на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита, во висина од 0,08%.

Основа за пресметување на придонесот ќе претставува доходот намален со законските и договорните обврски.

Член 2

Сите организации на здружен труд кои според номенклатурата се распоредени во областите 0 и 9 ќе плаќаат придонес на бруто личниот доход по стапка од 0,55% за финансирање на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита — Кавадарци.

Член 3

Стапката на придонесот од земјоделска дејност ќе изнесува 0,25% за финансирање на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита — Кавадарци.

Член 4

Одлуката влегува во сила од 1 јануари 1980 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-224
26 декември 1979 година
Кавадарци

Претседател,
Киро Гечев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРАТОВО

39.

Врз основа на член 101, 102 и 103 од Законот за здравственото осигурување и за задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, број 2/71), член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, број 5/74) и член 25 став 2 точка 4, во врска со член 26 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Кратово, на седницата на Соборот на корисниците на услугите — работници и Соборот на давателите на услуги, одржана на 22 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за утврдување стапката на придонесот за здравственото осигурување на работниците за 1978 година, број 01-4571/1 од 26. 12. 1977 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, број 24/78), и во 1980 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 01-4059/1
22 декември 1979 година
Кратово

Претседател,
инж. Митко Георгиевски, с. р.

40.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, број 5/74) и член 25 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, на заедничката седница на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите работници — даватели на услугите, одржана на 22 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА

Член 1

Со оваа одлука се определуваат постојаните износи на придонесите за здравственото осигурување на одделни категории лица кои се во работен однос, односно во работен однос, а се осигурени по прописите за здравственото осигурување.

Член 2

Придонесите за здравственото осигурување во постојаните месечни износи за одделни категории на осигуреници кои се во работен однос се плаќаат и тоа:

1. за лица на доброволна и задолжителна практична обука (волонтери и др.) што не примаат личен доход ако работат со полно работно време, во износ од 150 динари;

2. за учениците во училиштата за занимања во кои покрај училишната се изведува и практична настава, во износ од 60 динари;

3. за уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 150 динари;

4. за иселениците — повратници додека се редовно пријавени кај надлежната заедница за вработување, во износ од 150 динари;

5. за носителите на Илинденска споменица кои не уживаат Илинденска пензија, во износ од 100 динари;

6. за лица што се привремено невработени, а редовно се пријавуваат кај надлежната заедница за вработување и имаат право на здравствена заштита, без оглед на тоа дали примаат материјално обезбедување или не, во износ од 100 динари;

7. за странски државјани во служба на меѓународни организации и установи, странски дипломатски и конзуларни претставништва или во лична служба на странски државјани кои уживаат дипломатски имунитет, доколку се здравствено осигурени според меѓународен договор, со колективен договор, или доброволно здравствено осигурени, во износ од 600 динари;

8. за југословенски државјани кои согласно со постојните прописи се упатени во странство заради учење, односно здобивање практика, во износ од 150 динари;

9. за лица — странски државјани за време на школување, стручно усовршување или на постдипломски студии во Југославија кои поради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 150 динари;

10. за лицата кои организацијата пред засновувањето на работен однос ги упати како свои стипендисти на практична работа во други организации, заради стручно оспособување и усовршување, во износ од 150 динари;

11. за брачните другари односно родители осигурени по член 21 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, во износ од 240 динари.

Член 3

Придонесите на лицата опфатени во членовите 6 и 7 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад.

Доколку придонесот се утврдува за време по кусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 01-4060/1
22 декември 1979 година
Кратово

Претседател,
инж. Митко Георгиевски, с. р.

41.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, број 5/74) и член 25 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците — даватели на услугите, одржана на 22 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ**

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци, за кои со Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението не е утврдена основица за придонес.

Член 2

За вработените лица кај приватните работодавци, основица е личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следните износи:

- за неквалификувани работници, 2500 динари;
- за полуквалификувани работници, 2800 динари;
- за квалификувани работници, 3600 динари;
- за висококвалификувани работници, 4000 динари;
- за домашни помошнички, 2500 динари;

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 01-4061/1

22 декември 1979 година

Кратово

Претседател,

инж. Митко Георгиевски, с. р.

42.

Врз основа на член 9 став 1 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, број 5/74) и член 25 став 1 точка 4 во врска со член 26 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, Собранието на Заедницата на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите даватели на услугите, одржана на 22 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА**

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за висината на стапките и износите на придонесите за здравственото осигурување на земјоделците за 1978 година, број 01-4572/1 од 26. 12. 1977 година, обја-

вена во „Службен весник на СРМ“ број 24/78, и во 1980 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 01-4062/1

22 декември 1979 година

Кратово

Претседател,

инж. Митко Георгиевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО

43.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74 и 9/78) и член 199 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево („Службен весник на СРМ“, бр. 42/78), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 24 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА**

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците се утврдува во висина од 7,20% од бруто личниот доход на работниците, во која се содржи:

- стапка на придонесот за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита од 3,40% и
- стапка на придонесот за обезбедување на правата од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата од 3,8%.

Член 2

За обврзниците на придонесот за здравствено осигурување од член 24 точка 5 и 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување, за кои според член 25 став 1 алинеја 4 и 6 од истиот закон основицата е определена во нето лични примања, стапката на придонесот за здравствено осигурување се утврдува во висина од 11,40% од нето основицата.

Член 3

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа при работа и заболување од професионални болести се утврдува во висина од 0,30% од определената основица.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став на овој член претставува:

1. за обврзниците на придонесот кои според Одлуката за единствената класификација на дејностите се распоредени во областите од 01 до 11, остварениот доход;
2. за обврзниците на придонесот кои според Одлуката за единствената класификација на дејностите се распоредени во областите од 12 до 14, бруто личниот доход.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 08-5391

24 декември 1979 година

Кичево

Претседател,

Горе Димоски, с. р.

44.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74 и 9/78) и член 200 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево („Службен весник на СРМ“, бр. 42/78), Собранието на општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Кичево, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 24 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА И ВО 1980 ГОДИНА****Член 1**

Се продолжува важноста на Одлуката за висината на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците за 1978 година, број 01-5582/1 од 27 декември 1977 година („Службен весник на СРМ“, бр. 20/78) и во 1980 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 08-5392
24 декември 1979 година
Кичево

Претседател,
Горе Димоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ — ПРИЛЕП

45.

Врз основа на член 13 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, број 9/78) и член 23 алинеја 10 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование Прилеп, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование, на седницата одржана на 26 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1980 ГОДИНА****Член 1**

Стапките на придонесите од личните доходи за финансирање на дејностите на предучилишното и основното воспитание и образование на општина Прилеп за 1980 година изнесуваат:

- 6% од бруто личниот доход од работен однос од стопанство и нестопанство;
- 3,25% од личниот доход од самостојно вршење земјоделска дејност;
- 5% од личниот доход од самостојно вршење стопанска и професионална дејност.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 08-323
26 декември 1979 година
Прилеп

Претседател,
Петар Бачанов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — СТРУМИЦА

46.

Врз основа на член 10 став 1 точка 5, во врска со член 5 точка 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74 и 9/78) и член 15 точка 6, во врска со член 7 точка 2 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на станувањето — Струмица, Собранието на Општинската СИЗ на станувањето, на седницата одржана на 24 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ЗА 1979 ГОДИНА****Член 1**

Важноста на Одлуката за утврдување стапка и распределба на средствата од придонесот за станбена изградба за 1979 година, бр. 02-50/1 од 9. 01. 1979 година, се продолжува и во 1980 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 02-1761/1
25 декември 1979 година
Струмица

Претседател,
Васе Печков, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ — ТЕТОВО

47.

Согласно член 22 став 1 точка 3 од Статутот на Општинската заедница за образование — Тетово, Собранието на Општинската заедница за образование, на својата XI редовна седница, одржана на 26 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ****I**

Стапката на придонесот од бруто личниот доход од работен однос за основно образование од 4,20 се зголемува на 4,60 од бруто личниот доход од стопанска и нестопанска дејност.

II

Зголемувањето на стапката на придонесот од бруто личниот доход од работен однос за основно образование од 0,40 ќе се применува од 1 јануари 1980 година и истата ќе изнесува 4,60.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 0901-1135
26 декември 1979 година
Тетово

Претседател,
Идриз Шакири, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
ТЕТОВО

48.

Врз основа на член 25 од Статутот на ОСИЗ, Заедницата за социјална заштита — Тетово, на седницата одржана на 28 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА ТЕТОВО

Член 1

Стапките на придонесот на ОСИЗ за социјална заштита на општината Тетово за 1980 година се определуваат и тоа:

1. придонес од доходот од ОЗТ во стопанството, по стапка од 0,38%;
2. придонес од личен доход од работен однос во нестопанството, по стапка од 0,50%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,60%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 2%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 1508-69/2
28 декември 1979 година
Тетово

Претседател,
д-р **Ирфан Каметник**, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за исполнување на договор за купопродажба меѓу тужителот Салаи Арун и други од село Орашје против тужениот Салаи Казим од село Орашје, сега со непозната адреса во СР Германија.

Се повикува тужениот Салаи Казим од с. Орашје во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд во Тетово или да постави свој полномошник кој ќе се јави во судот и ќе ги штити неговите интереси. Во спротивно судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 968/78. (1)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за стекнување без основ, по тужбата на тужителот ЗИК „Скопско Поле“ — ООЗТ Млекарница — „Скопје“ од Скопје, против тужениот Адем Сулејмани од с. Палатица.

Се повикува тужениот Адем Сулејмани, сега на привремена работа во Западна Германија, со непозната адреса, да ја соопшти својата адреса, се јави пред судот или да одреди полномошник кој ќе го застапува во овој предмет во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на овој оглас. По истекот на овој рок ќе му се постави привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1235/79. (5)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар е заведен спор за утврдување на извршена купопродажба по тужбата на тужителот Хасами Хасанбајри од с. Лаковица — Гостиварско, против тужените Садику Авди, Садику Садик, Хајредини Шемије од с. Чајле — Гостиварско, Садику Исмаил, Садику Шукри од Гостивар, ул. „18 Ноември“ бб, Хајредини Сами, Хајредини Шасиме од Гостивар, ул. „ЈНА“ бб, и Хајредини Џевад, Хамдије, Шпреса и Тефик, сите од Гостивар, застапувани од законскиот застапник Хајредини Шасиме. Вредност на спорот 500 динари.

Бидејќи тужениот Садику Авди се наоѓа во странство со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во Општинскиот суд во Гостивар или да ја соопшти својата точна адреса. Во колку тоа не го стори, ќе му биде поставен привремен старател, кој ќе го застапува по овој спор, сè до окончувањето на истиот.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 824/78 година. (2)

Пред Општинскиот суд во Гостивар заведен е спор за утврдување на извршена купопродажба по тужбата на тужителот Хамзаи Рахим од с. Лаковица — Гостивар, против тужените Садику Абди, Садику Садик, Хајредини Шемије, сите од с. Чајле — Гостиварско, Садику Исмаил, Садику Шукри од Гостивар, ул. „18 Ноември“ бб, Хајредини Сами, Хајредини Шасиме од Гостивар, ул. „ЈНА“ бб и Хајредини Џевад, Хамдије, Шпреса и Тефик, сите од Гостивар, застапувани од нивниот законски застапник Хајредини Шасиме од Гостивар, за утврдување на извршена коупопродажба. Вредност на спорот 500 динари.

Бидејќи тужениот Садику Авди се наоѓа во странство со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во Општинскиот суд во Гостивар или да ја соопшти својата точна адреса. Во колку тоа не го стори, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го застапува во овој спор сè до окончувањето на истиот.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 812/78. (3)

Пред Општинскиот суд во Гостивар заведен е спор за утврдување на извршена купопродажба по тужбата на тужителот Џафери Џемаил од с. Лаковица, општина Гостивар, против тужените Садику Авди, Садику Садик, Хајредини Шемије, сите од село Чајле — Гостиварско, Садику Исмаил, Садику Шукри од Гостивар, ул. „18 Ноември“ бб, Хајредини Сами, Хајредини Шасиме од Гостивар, ул. „ЈНА“ бб, Хајредини Џеват, Хамдије, Шпреса и Тефик од Гостивар, застапувани од законскиот застапник Хајредини Шасиме од Гостивар. Вредност на спорот 500 динари.

Бидејќи тужениот Садику Авди се наоѓа во странство со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во Општинскиот суд во Гостивар или да ја соопшти својата точна адреса. Во колку тоа не го стори, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го застапува по овој спор сè до окончувањето на истиот.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 814/78. (5)

Пред овој суд се води спор за поништување на договор за купопродажба по тужбата на тужителката Таса Петковска од село Лешок, против тужената Петра Трпевска од село Старо Село, со не-

позната адреса и други. Вредност на спорот 500 динари.

Бидејќи тужената Петра, жена на Милош Трпевски од село Старо Село, а сега живее на непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави преку Општинскиот суд во Тетово и да ја достави својата адреса или да определи свој полномошник. Во спротивно, судот ќе ѝ определи привремен старател кој ќе се грижи за нејзините права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 738/77 година. (110)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решение Фи. бр. 121 од 24. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1525-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската заедница на културата, со целосна одговорност — Кичево, ул. „Стојан Божиноски“ бр. 6.

Општинската заедница е основана со решението бр. 02-984/1 од 18. II. 1974 година, од 55 основачи.

Основни дејности: 140233 — општинска заедница на културата.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Керим Целиоски, претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 121/1979 година. (345)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 109 од 13. II. 1979 година, на регистарска влошка бр. 576-07 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Работната организација на основното образование „11 Октомври“ — ООЗТ ОУ „Манчу Матак“, с. Кривогаштани, со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување: Митрески Ангеле Јордан, в.д. директор, со неограничени овластувања за застапување.

Му престанува овластувањето за застапување на ООЗТ ОУ „Манчу Матак“, с. Кривогаштани, на Вртески Петрев Спасе.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 109/79. (414)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 225 од 24. IV. 1979 година, на регистарска влошка бр. 576-06 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на РО на основното образование „11 Октомври“ — ООЗТ ОУ „Киро Гаврилоски-Јане“ — Прилеп, со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување: Александар Стојаноски, привремен управник, со неограничени овластувања.

И престанува овластувањето на Иванка Томеска.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 225/79. (415)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 121 од 21. II. 1979 година, на регистарска влошка бр. 576-06 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на РО на основното образование „11 Октомври“ — ООЗТ ОУ „Киро Гаврилоски-Јане“ — Прилеп, со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување Томеска Иванка, в.д. директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Велески Трајко.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 121/79. (416)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 250 од 24. IV. 1979 година, на регистарска влошка бр. 576-12 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на РО на основното образование и воспитание „11 Октомври“ — ООЗТ ОУ „Орде Михајловски—Оцка“ — Прилеп, со следните податоци:

Име на лицето овластено за застапување: Цветкоски Петар, директор, со неограничени овластувања за застапување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 250/79. (417)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 254 од 24. IV. 1979 година, на регистарска влошка бр. 576-11 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на РО на основното образование и воспитание „11 Октомври“ — ООЗТ ОУ „Моша Пијаде“ — село Дуње, со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување: Мојанчевски Живко Ристо, директор, со неограничени овластувања за застапување.

Му престанува овластувањето на Стојановски Петко Митре.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 254/1979 година. (418)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 252 од 24. IV. 1979 година, на регистарска влошка бр. 576-10 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на РО на основното образование и воспитание „11 Октомври“ — ООЗТ ОУ „Пецо Даскалот“, село Долнени, со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување: Котески Китанов Драган, директор, со неограничени овластувања, за застапување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 252/1979 година. (418)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 117 од 15. II. 1979 година, на регистарска влошка бр. 576-09 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на РО на основното образование и воспитание „11 Октомври“ Прилеп — ООЗТ УО „Горче Петров“ село Ропотово, со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување: Талимциоски Добривој, в.д. директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Стојановски Борис.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 117/1979 година. (420)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 253 од 24. IV. 1979 година, на регистарска влошка бр. 576-08 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Работната организација на основното образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп — ООЗТ ОУ „Круме Волнароски“ — село Тополчани, со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување: Мицески Трендо Дончо, директор, со неограничени овластувања за застапување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 253/79 година. (421)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 268 од 24. IV. 1979 година, на регистарска влошка бр. 576-05 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Работната организација на основното образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп — ООЗТ Основно училиште „Гоце Делчев“ —

Прилеп, со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување: Богданоски Тофе Милија, директор, со неограничени овластувања за застапување.

Му престанува овластувањето на Бошковски Сандев Теодосие.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 268/1979 година. (422)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 267 од 24. IV. 1979 година, на регистарска влошка бр. 576-04 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Работната организација на основното образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп — ООЗТ Основно училиште „Климент Охридски“ — Прилеп, со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување: Стефановски Николов Кирил, директор, со неограничени овластувања за застапување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 267/79. (423)

КОНКУРСИ

СОВЕТОТ НА РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ
ООЗТ — ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧУВАЊЕ
НА ПОЧВИТЕ — СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за избор на следното работно место:

— еден наставник во сите звања по предметот Микробиологија

Кандидатот треба да ги исполнува условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ, а согласно донесената Одлука за критериумите за избор на наставно-научните работници во РО — Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Институт за проучување на почвите — Скопје.

Кон пријавите, кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на Конкурсот.

Некомплетни документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (92)

Работничкиот совет на Работната организација „Дрводекор“ — Скопје

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работите, односно работните задачи со посебни овластувања и одговорности **РАКОВОДИТЕЛ НА СТОПАНСКО-СМЕТКОВОДЕН СЕКТОР**

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат завршено виша економска школа и работно искуство за самостојно водење на книговодство во стопанството од најмалку 3 години или

— да имаат завршено средно економско училиште и работно искуство за самостојно водење

на книговодство во стопанството од најмалку 6 години и

— да поседуваат морално-политички квалитети.

Кандидатите со молбата да приложат:

— доказ за стручна подготовка;

— доказ за работно искуство;

— уверение дека не се под истрага и

— кратка биографија.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. Изборот ќе се изврши во рок од 10 дена по завршувањето на конкурсот.

Пријавите комплетирали со потребните документи за исполнување на бараните услови да се доставуваат до Работничкиот совет на „Дрводекор“ — Скопје, ул. „Ленинградска“ бр. 102 д. (93)

Конкурсната комисија при **ЕЛЕКТРОМОНТАЖНО-ИНСТАЛАТЕРСКАТА ЗАДРУГА „СЕМАФОР“ — СКОПЈЕ**

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место:
ДИРЕКТОР НА ЗАДРУГАТА

Услови:

Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Законот, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— висока стручна подготовка — електроинженер со 5 години работно искуство во струката.

Кандидатите, покрај молбата, треба да достават:

— доказ за школската подготовка,

— потврда за работното искуство,

— потврда — уверение дека не се осудувани и дека против нив не се води кривична постапка.

Молбите се потребните документи да се доставуваат до Комисијата за меѓусебни односи на Задругата, на адреса „Иво Лола Рибар“ број 38 — Скопје.

Конкурсот трае 15 дена од денот на неговото објавување. (91)

Работничкиот совет на ООЗТ за ПТТ сообраќај „Т. Велес“ — Титов Велес.

распишува

КОНКУРС

за именување на работоводен орган — директор на ООЗТ — ПТТ — Титов Велес.

Услови:

Покрај општите услови предвидени според ЗЗТ, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат висока или виша школска подготовка од правна, економска или електротехничка насока — слаба струја, призната висока или виша способност во ПТТ и 6 години работно искуство;

— да имаат стручни и организаторски способности потврдени во текот на работењето;

— да имаат смисла за развој на самоуправните односи и создавање на добри меѓучовечки односи во ООЗТ;

— да не се осудувани за кривични дела според член 511 од ЗЗТ.

Пријави со комплет документи за исполнување на конкурсните услови се доставуваат до ООЗТ — ПТТ — Титов Велес.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (88)

СОДРЖИНА

	Страна		
4. Наредба за изменување на Наредбата за пропишување на потсетки на уплатните сметки како и за утврдување на преодни сметки и на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход од работен однос и од доходот — — — —	17	32. Одлука за утврдување стапките на придонесите по кои Заедницата ги остварува своите приходи — — — —	23
5. Упатство за дополнување на Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд — — — —	17	КУМАНОВО	
6. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на утврдување на основицата за пресметување на задолжителниот заем и за утврдување на месечната аконтација — — — —	17	33. Одлука за утврдување стапки на придонеси за финансирање на дејноста на основното воспитание и образование и другите корисници на средства за 1980 година	24
Исправка на Одлуката за помилување на осудени лица, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 32/1979 година — — — —	18	34. Одлука за утврдување стапките на ОСИЗ на културата — Куманово и Републичката заедница на културата — Скопје за 1980 година — — — —	24
Општи акти на самоуправните интересни заедници			
БИТОЛА			
20. Одлука за измена на Одлуката за утврдување стапката на придонесот за ОСИЗ за општествена заштита на децата — Битола — — — —	18	35. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита на општината Куманово за 1980 година — — — —	25
21. Одлука за утврдување на основици за пресметување и плаќање на придонеси за здравственото осигурување на лица вработени кај приватни работодавци — — — —	18	36. Одлука за утврдување стапка на придонес за финансирање на општествената заштита на децата за 1980 година — — — —	25
22. Одлука за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници — — — —	19	37. Одлука за одредување стапка на придонесот за вработување во 1980 година — — — —	25
23. Одлука за придонесот на вработувањето за 1980 година — — — —	20	КАВАДАРЦИ	
ГОСТОВАР			
24. Одлука за утврдување стапките на придонесите на СИЗ на културата на општината Гостивар и стапките на придонесите со кои се формираат средства за здружување во Републичката заедница на културата за 1980 година — — — —	20	38. Одлука за утврдување стапките во финансирањето на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита — Кавадарци во 1980 година — — — —	25
25. Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица	21	КРАТОВО	
26. Одлука за надоместок на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место — — — —	21	39. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување на придонесот за здравственото осигурување на работниците за 1980 година — — — —	26
ДЕМИР ХИСАР			
27. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Демир Хисар — — — —	21	40. Одлука за утврдување на постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување за одделни категории лица — — — —	26
28. Одлука за утврдување стапките на придонесите од ОСИЗ за социјална заштита — Демир Хисар — — — —	22	41. Одлука за утврдување основицата за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци — — — —	27
29. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на физичката култура — Демир Хисар — — — —	22	42. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за висината на стапките и износите на придонесите за здравственото осигурување на земјоделците за 1980 година — — — —	27
КРУШЕВО			
30. Одлука за утврдување стапките на придонесите по кои Заедницата ќе ги остварува своите приходи во 1980 година — — — —	23	КИЧЕВО	
31. Одлука за утврдување стапките на придонесите по кои Заедницата ги остварува своите приходи — — — —	23	43. Одлука за утврдување висината на стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1980 година — — — —	27
		44. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за висината на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците за 1978 година и во 1980 година — — — —	28
		ПРИЛЕП	
		45. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личните доходи за предучилишното и основното воспитание и образование за 1980 година — — — —	28
		СТРУМИЦА	
		46. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување стапката и распределба на средствата од придонесот за станбена изградба за 1979 година — — — —	28
		ТЕТОВО	
		47. Одлука за зголемување стапката на придонесот од личен доход од работен однос за основно образование — — — —	28
		48. Одлука за определување висината на стапките на придонесите за социјална заштита на општината Тетово — — — —	29